



ул: Народен Фронт 19а
1000 Скопје, Македонија

тел: 02/3236 400 факс: 02/3236 444
www.ttk.com.mk

Согласно Одлуката на Советот на Народна Банка на Република Македонија за објавување на податоци и извештаи од страна на банката (Службен весник на РМ бр.134/2007), ТТК Банка АД Скопје објавува

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ

со состојба 30.06.2011
објавен на 29.07.2011

Содржина:

1. Податоци за Банката
2. Податоци за акционерската структура на Банката
3. Податоци за сопствените средства и адекватност на капиталот.

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА

Назив	ТТК Банка АД Скопје
Седиште	Народен Фронт 19а, 1000 Скопје, Р. Македонија
Единствен Матичен Број	6121110
Финансиски активности кои Банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ	<ul style="list-style-type: none">• Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;• Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;• Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;• Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);• Финансиски лизинг;• Менувачки работи;• Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;• Брз трансфер на пари;• Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;• Изнајмување сефови, остава и депо;• Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит);• Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;• Тргување со хартии од вредност;• Купопродажба, гарантирање и пласман на Емисија на хартии од вредност;• Посредување во продажба на полиси за осигурување;• Посредување во склучување договори за кредити и заеми;• Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица• Економски - финансиски консалтинг.



ул: Народен Фронт 19а
1000 Скопје, Македонија

тел: 02/3236 400 факс: 02/3236 444
www.ttk.com.mk

Финансиски активности кои Банката ги врши	<ul style="list-style-type: none">• Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;• Кредитирање во земјата вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции• Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);• Менувачки работи;• Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;• Брз трансфер на пари;• Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;• Изнајмување сефови, остава и депо;• Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит);• Тргување со девизни средства што вклучува и тргување со благородни метали;• Тргување со хартии од вредност;• Посредување во склучување на договори за кредити и заеми;• Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица.
Финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста	Нема
Број на вработени	254
Организациона структура	Организациона структура

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број на акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционерите правни лица со квалификувано учество	<ul style="list-style-type: none">• Тетекс АД Тетово, Ул. Браќа Миладинови бр. 1, Тетово Производство на друга горна облека Учество во вкупниот број на акции од 40,67% Учество во вкупниот број на акции со право на глас од 40,67%• Петролгас ДОО Тетово Ул. Видое Смилевски Бато бб, Тетово Продажба на мало на моторни горива Учество во вкупниот број на акции од 3,15% Учество во вкупниот број на акции со право на глас од 3,15%• Физички лица поврзани со Тетекс АД Тетово 3.633 обични акции (0,40% од вкупните акции) <p>Вкупно групација Тетекс 44,22%</p> <ul style="list-style-type: none">• European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) One Exchange Square EC 2A 2JN 14, London
--	--



ул: Народен Фронт 19а
1000 Скопје, Македонија

тел: 02/3236 400 факс: 02/3236 444
www.ttk.com.mk

	Меѓународна финансиска организација Финансиско посредување Учество во вкупниот број на акции од 25,00% Учество во вкупниот број на акции со право на глас од 25,00%
Име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број на акции и во вкупниот број на издадени акции со право на глас во Банката за акционерите физички лица со квалификувано учество	Нема
Вкупен број и вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката за акционери кои немаат квалификувано учество во Банката	Број на акционери кои немаат квалификувано учество во Банката: 1877 Процент на учество во вкупниот број акции издадени од Банката: 30,78% Процент на учество во вкупниот број акции со право на глас издадени од Банката: 30,78%

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Податоци за почетниот капитал, бројот и номиналниот износ на акциите	
Износ на почетен капитал запишан во Централен регистар	907.888.000
Број на акции	907.888
Номинален износ на акциите	1.000
Извештај за адекватност на капиталот	
Вкупен износ на сопствени средства (во 000 МКД)	892.993
Капитал за покривање на ризиците (во 000 МКД)	428.294
Актива пондерирана според ризиците (во 000 МКД)	5.353.678
Висина на стапката на адекватност на капиталот	16,68%